



Почитувани колеги,

Се приближува XII Меѓународна конференција ЕТАИ 2015 ([www.etai.org.mk](http://www.etai.org.mk)), која ќе се одржи од 24 до 26.09.2015 во Охрид. На конференцијата се очекува да земат учество околу 300 учесници со приближно 100 научни трудови, а ќе бидат одржани шест пленарни предавања од врвни експерти со светско реноме од Америка, Кина, Франција, Германија и Ирска. Воедно на Конференцијата ќе се одржат две тркалезни маси на актуелни теми (“Data Security, technology vs regulative” и “Entrepreneurship, innovations, start-up companies experience”).

Ценејќи дека голем дел од Вас во секојдневната професионална практика решаваат интересни проблеми потпирајќи се на својата креативност и искуство, а немаат време ниту можност решението опширно да го опишат во целосен научен труд, ја воведовме можноста тоа да го направат преку стручна презентација. За неа треба да се испрати апстракт од не повеќе од 500 зборови кој треба да содржи краток осврт на мотивот, детали за изработката и некои резултати од проектот/дизајнот што се презентира. По прифаќањето на трудот од стручна рецензентска комисија добивате термин од 15 минути за негова усна презентација или презентација на постер. Се разбира, сесиите за презентација ќе бидат организирани според областа и проблематиката обработена во презентацијата, со што учесниците добиваат можност да разменат искуство со колеги кои работат на слични/сродни проблеми. Темите на конференцијата може да се видат на веб страната на конференцијата (<http://etai.feit.ukim.edu.mk/mk/index/topics>).

Се повикуваат сите заинтересирани автори да испратат апстракт најдоцна до 25.08.2015. Испраќањето на апстрактите треба да се направи преку Easy Chair системот на следниот линк <https://www.easychair.org/conferences/?conf=etai2015>. Апстрактите треба да се испраќаат во PDF формат и да не содржат повеќе од 500 зборови. Известување за прифаќање на трудовите ќе биде испратено најдоцна до 05.09.2015. Апстрактите на сите прифатени стручни трудови ќе бидат објавени во Зборникот на апстракти на ЕТАИ 2015.

Учеството на ЕТАИ 2015, со или без презентација, претставува исклучителна можност за следење на научните, техничките и технолошките новини, средба со експерти од областите ЕТАИ и неформално дружење со колеги.

Ве очекуваме.

Управен одбор

Здружение за ЕТАИ